



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 30 октомври 1971
Скопје
Број 34 Год XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

219.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛНИЦАТА НА АВТОМАТОТ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“ БАШИНО СЕЛО — БАБУНА

Се прогласува Законот за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на делницата на автопатот „Братство и Единство“ Башино Село — Бабуна,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 октомври 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 октомври 1971 година.

Број 03-3508
30 октомври 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛНИЦАТА НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО“ БАШИНО СЕЛО — БАБУНА

Член 1

Во финансирањето и изградбата на делницата на автопатот „Братство и Единство“ Башино Село — Бабуна (во натамошниот текст: делницата), во чија изградба Федерацијата учествува со 66 милиони динари, во периодот 1971—1972 година Социјалистичка Република Македонија учествува со 11,4 милиони динари.

Учеството на Социјалистичка Република Македонија од претходниот став ќе се обезбеди преку Републичкиот фонд за патишта — Скопје.

Член 2

Евентуалното пречекорување на вкупната вредност на работите за довршување на делницата ќе го обезбеди Социјалистичка Република Македонија од средствата за инвестиции во стопанството.

Член 3

Правата и обврските на инвеститорот за изградба на делницата му се доверуваат на Републичкиот фонд за патишта — Скопје.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

220.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точката 3/њ на член 1 од Одлуката на Собранието на општината Свети Николе бр. 03-1883 од 25 декември 1970 година, по одржаната јавна расправа на 7 октомври 1971 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА одредбата под буквата њ, на точка 3, на член 1 од Одлуката на Собранието на општината Свети Николе бр. 03-1883 од 25 декември 1970 година за измена и дополние на одлуките за комунални такси на територијата на општината Свети Николе бр. 01-473 од 28 февруари 1967 година и бр. 02-1056 од 31 мај 1968 година („Службен гласник на општината Свети Николе“ бр. 6/70).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Свети Николе“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод претставката на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип, по сопствена иницијатива со решение У. бр. 30/71 од 10 јуни 1971 година поведе постапка за оценувањето законитоста на означената одредба во точка 1 на оваа одлука.

По одржаната јавна расправа Судот утврди:

Собранието на општината Свети Николе на својата седница од 25 декември 1970 година донесе одлука под бр. 03-1883 со која се извршени повеќе измени и дополненија на постојните одлуки за комунални такси на подрачјето на општината. Меѓу останатите дополненија, со оваа одлука е дополнет и бројот на работните организации од одделни дејности за кои е воведена овврска за плаќање комунална такса за истакнување фирма. Меѓу нив се и организациите од областа на социјалното осигурување, за кои во точката 3 под буквата њ на член 1 од одлуката е утврдено да плаќаат по 10.000 динари годишно на име комунална такса за истакнување фирма.

Републичкиот закон за комунални такси („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65) уредувајќи ги прашањата за видовите на предметите и услугите за чие користење се овластени општинските собранија да воведуваат комунални такси и да ја утврдуваат нивната височина, во точката 1 на член 1 определил дека може да се воведува комунална такса за секоја истакната фирма. Во точката 2 на член 2 од овој закон е пропишано дека по исклучок не може да се воведува комунална такса за натписи со називите на државните органи, на установите кои добиваат надоместок од буџетот, на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните истакнати на зградите на нивните седишта, како и за ознаките на железничките станици и на автобуските станици на месниот и меѓумесниот сообраќај. Според смислата на одредбата на точката 2 на член 2 од законот ова исклучување се однесува и на установите чија дејност се финансира од определени општествени фондови, а кои установи со својата дејност не ствараат доход и не се финансираат од неа. Установите од видот на заводите за социјално осигурување се фи-

нансираат од средствата на определени општествени фондови кои се остваруваат од придонеси утврдени со закон, од граѓаните, работните организации и други лица, поради што и природата на нивното финансирање е иста како и на установите кои непосредно се финансираат од буџетот.

Со оглед на изнесеното, воведувањето на комунална такса за истакнување фирма на установи кои се финансираат од општествени фондови, остварени на основа со закон пропишани извори на приходи, му е спротивно на точка 2 на член 2 од републичкиот Закон за комунални такси, поради што Судот ја поништи одредбата означена во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 30/71

7 октомври 1971 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Перо Коробар, с. р.

221.

Врз основа на членот 139 а во врска со членовите 82, 83 и 84 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје и Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на заедничката седница одржана на 19 октомври 1971 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗЈАСНУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБИРАЊЕТО НА ПРВИТЕ СОБРАНИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

I

Како основа за изјаснување на осигурениците за формирање заедници на здравственото осигурување на работниците, односно заедници на здравственото осигурување на земјоделците служи Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците (во натамошниот текст: Предлогот за подрачјата на заедниците), утврден спогодбено од Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците и Собранието на Републиката заедница на здравственото осигурување на земјоделците.

Изјаснувањето на осигурениците по Предлогот од претходниот став се врши на собири на осигурениците со јавно гласање. Се смета дека собирот го прифатил Предлогот ако за него гласале мнозинството од осигурениците присутни на собирот.

II

Осигурениците се изјаснуваат само по оној дел од Предлогот за подрачјата на заедниците кој се однесува на заедницата на здравственото осигурување на работниците, односно на заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во чие подрачје е предвидено да влезат и тие.

Се смета дека осигурениците го прифатиле Предлогот од претходниот став, ако за него се изјасни мнозинството на собирите на осигурениците работници, односно земјоделци од подрачјето за кое се предлага формирање на заедница.

III

Општинските собранија од подрачјето за кое се предлага формирање заедница на здравственото осигурување на работниците, односно заедница на здравственото осигурување на земјоделците, по предлог на собранијата на постојните комунални заедници на социјалното осигурување на работниците, односно на собранијата на комуналните заедници на здравственото осигурување на земјоделците, ги определуваат составите и ги свикнуваат собирите на осигурениците.

По правило, во составот на еден собир на осигурениците — работници влегуваат осигурениците од еден орган, од едно работна и друга организација, или организација на здружен труд, ако нивниот број не е помал од 200. Осигурениците од повеќе помали органи, односно работни и други организации, или организации на здружениот труд сочинуваат еден собир на осигуреници, со тоа што нивниот број не може да биде помал од 200.

Составот на собирите на осигурениците — земјоделци се определува врз територијална основа, односно по населени места.

IV

Собирот на осигурениците го отвора претставник на општинското собрание и раководи со него до изборот на претседавач на собирот.

На собирот на осигурениците се води записник во кој, покрај другото, се внесуваат податоци и за составот на собирот, за бројот на присутните осигуреници и за резултатот од гласањето по Предлогот.

Заверените записници од одржаните собири на осигурениците општинските собранија ги испраќаат до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, во рок од 3 дена од одржувањето на собирот.

V

Бројот на членовите на првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на работниците изнесува:

1) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјето на Општината на град Скопје — 65 члена;

2) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово — 35 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Куманово 25 члена;

— од подрачјето на Општината Крива Паланка 6 члена, и

— од подрачјето на општината Кратово 4 члена;

3) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш, Делчево, Винаца и Пробиштип — 47 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Штип 15 члена;

— од подрачјето на Општината Кочани 10 члена;

— од подрачјето на Општината Радовиш 8 члена;

— од подрачјето на Општината Винаца 4 члена;

— од подрачјето на Општината Пробиштип 6 члена;

— од подрачјето на Општината Делчево 6 члена.

4) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Струмица, Берово и Валаново 25 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Струмица 17 члена;

— од подрачјето на Општината Берово 5 члена;

— од подрачјето на Општината Валаново 3 члена.

5) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од

подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино, Гевгелија, Кавадарци и Свети Николе 45 члена, од кои:

- од подрачјето на Општината Титов Велес 17 члена;
- од подрачјето на Општината Кавадарци 10 члена;
- од подрачјето на Општината Гевгелија 8 члена;
- од подрачјето на Општината Неготино 4 члена, и
- од подрачјето на Општината Свети Николе 5 члена;

6) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и Македонски Брод — 35 члена, од кои:

- од подрачјето на Општината Прилеп 30 члена;
- од подрачјето на Општината Крушево 3 члена, и
- од подрачјето на Општината Македонски Брод 2 члена.

7) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Битола, Ресен и Демир Хисар — 43 члена, од кои:

- од подрачјето на Општината Битола 33 члена;
- од подрачјето на Општината Ресен 7 члена, и
- од подрачјето на Општината Демир Хисар 3 члена

8) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Дебар и Кичево — 39 члена, од кои:

- од подрачјето на Општината Охрид 15 члена;
- од подрачјето на Општината Струга 11 члена;

— од подрачјето на Општината Дебар 4 члена, и

9) на Заедницата на здравственото осигурување на работниците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Тетово и Гостивар — 37 члена, од кои:

- од подрачјето на Општината Тетово 21 член, и
- од подрачјето на Општината Гостивар 16 члена.

VI

Бројот на членовите на првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците изнесува:

1) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјето на Општината на град Скопје 31 член;

2) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово — 39 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Куманово 26 члена;

— од подрачјето на Општината Крива Паланка 8 члена, и

— од подрачјето на Општината Кратово 5 члена.

3) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш, Делчево, Винаца и Пробиштип — 39 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Штип 8 члена;

— од подрачјето на Општината Кочани 8 члена;

— од подрачјето на Општината Радовиш 9 члена;

— од подрачјето на Општината Делчево 5 члена;

— од подрачјето на Општината Винаца 4 члена;

— од подрачјето на Општината Пробиштип 5 члена;

4) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од

подрачјата на општините: Струмица, Берово и Валандово — 21 член, од кои:

— од подрачјето на Општината Струмица 13 члена;

— од подрачјето на Општината Берово 4 члена, и

— од подрачјето на Општината Валандово 2 члена.

5) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Валандово и Свети Николе — 37 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Т. Велес 10 члена;

— од подрачјето на Општината Неготино 4 члена;

— од подрачјето на Општината Кавадарци 8 члена;

— од подрачјето на Општината Гевгелија 10 члена;

— од подрачјето на Општината Свети Николе 5 члена;

6) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и Македонски Брод — 35 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Прилеп 23 члена;

— од подрачјето на Општината Крушево 6 члена, и

— од подрачјето на Општината Македонски Брод 6 члена;

7) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Битола, Ресен и Демир Хисар — 35 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Битола 21 член;

— од подрачјето на Општината Ресен 8 члена, и

— од подрачјето на Општината Демир Хисар 6 члена;

8) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Кичево и Дебар — 35 члена, од кои:

— од подрачјето на Општината Охрид 10 члена;

— од подрачјето на Општината Струга 12 члена;

— од подрачјето на Општината Кичево 10 члена, и

— од подрачјето на Општината Дебар 3 члена;

9) на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците што ги опфаќа осигурениците од подрачјата на општините: Тетово и Гостивар — 41 член, од кои:

— од подрачјето на Општината Тетово 25 члена, и

— од подрачјето на Општината Гостивар 16 члена.

Изборот на членовите на првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците се врши на начин утврден со оваа одлука.

VII

Членовите на првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно за заедниците на здравственото осигурување на земјоделците ги избираат посебни изборни тела, кои се формираат за подрачјето на секоја одделна општина.

Членовите на изборните тела се избираат на собирите на осигурениците на кои се врши изјаснување по Предлогот за подрачјата на заедниците.

Секој собир на осигуреници — работници, односно на осигуреници — земјоделци избира по еден претставник во изборното тело на подрачјето на општината.

VIII

Изборните тела вршат избор на членови на првите собранија на заедниците на здравственото осигурување на работниците, односно на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците, кои како претставници на осигурениците од подрачјето на општината влегуваат во состав на собранието.

Собранијата на постојните комунални заедници на социјалното осигурување на работниците, односно собранијата на постојните комунални заедници на здравственото осигурување на земјоделците ги свикнуваат изборните тела од своето подрачје и им предлагаат кандидатски листи за избор на членови на првото собрание на заедницата на здравственото осигурување на работниците, односно на заедницата на здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на општината.

При составувањето на кандидатските листи од претходниот став органот што го свикнува изборното тело претходно се консултира со органите, односно работните и други организации од подрачјето на општината и води сметка за рамномерното застапување на кандидатската листа на претставници на осигурениците од одделните органи, работни и други организации, односно групи на органи и организации, пензионерите, осигурениците што вршат самостојна професионална дејност и други, како и со месните заедници.

IX

Право да биде избран за член на Собранието на заедницата на здравственото осигурување на работниците, односно на земјоделците има секој осигуреник што има општо изборно право.

Како осигуреници во смисла на претходниот став се сметаат:

- работници и кон нив прирамнети лица што работат со најмалку половина од полното работно време;
- привремено безработни лица што се здравствено осигурени;
- лица што вршат самостојна професионална дејност и како такви се здравствено осигурени;
- пензионери, и
- осигуреници земјоделци.

X

Се смета за избран член на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, односно на заедницата на здравственото осигурување на земјоделците оној кандидат којшто добил поголем број на гласови.

XI

Податоци за текот на изборот на членовите на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување и за избраните кандидати се внесуваат во записникот од состанокот на изборното тело.

Органот што го свикал изборното тело им издава на избраните кандидати уверенија по образецот што е составен дел на оваа одлука.

XII

Појасненија за примена на одделните одредби на оваа одлука дава Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје,

XIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Претседател,
Мара Минанова, с.р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2818/1
19 октомври 1971 година
Скопје

Потпретседател,
Димче Матраковски, с.р.

Врз основа на точката XI од Одлуката за начинот на изјаснувањето на осигурениците за формирање на заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на заедници на здравственото осигурување на земјоделците и за составот и начинот на избирањето на првите собранија на заедниците, се издава следново.

У В Е Р Е Н И Е

Дека _____ од _____

на собирот на осигурениците одржан на _____, 1971 година, во _____, е избран за член на Собранието на заедницата на здравственото осигурување на работниците во _____

Уверението се издава да му послужи на именуваниот пред Собранието на заедницата на здравственото осигурување на работниците во _____ за верификација на мандатот.

Бр. _____ ПРЕТСЕДАТЕЛ,
_____ 1971 година на _____

Врз основа на точката XI од Одлуката за начинот на изјаснувањето на осигурениците за формирање на заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на заедници на здравственото осигурување на земјоделците и за составот и начинот на избирањето на првите собранија на заедниците, се издава следново

У В Е Р Е Н И Е

Дека _____ од _____

на собирот на осигурениците одржан на _____, 1971 година, во _____, е избран за член на Собранието на заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во _____

Уверението се издава да му послужи на именуваниот пред Собранието на заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во _____ за верификација на мандатот.

Бр. _____ ПРЕТСЕДАТЕЛ,
_____ 1971 година на _____

222.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67, 15/71) и член 102 и 2086 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 19 октомври 1971 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 102 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

По точката IV во Одлуката за дополнително усогласување на пензиите според членот 102 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 27/71) се додава нова точка IVa. која гласи:

„Најнискиот износ на пензиите без заштитен додаток усогласени според оваа одлука, на останатите пензии остварени до влегувањето во сила на оваа одлука, како и на пензиите што ќе се остваруваат натаму не може да биде помал:

1) на пензиите на осигурениците кои вршеле самостојна дејност — од 185,25 динари;

2) на сите останати пензии — од 237,00 динари“.

II

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука следува од 1 јули 1971 година, односно од денот на остварување правото на пензија.

III

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши:

1) на пензиите за кои решение е донесено до влегувањето во сила на оваа одлука — од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмени решенија, и

2) на пензиите за кои решение ќе се донесе по влегувањето во сила на оваа одлука — од надлежниот комунален завод за социјално осигурување при донесувањето на решение за правото на пензија

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2819/1

19 октомври 1971 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Мара Минанова, с. р.

223.

Врз основа на членот 22 став 2 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и членот 1 и 8 од Основниот закон за насочување и издвојување на средствата за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/70), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 19 октомври 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАРОСНА, ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

I

Во Одлуката за користење на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69 и 15/70), по точката III се додава нова точка IIIa, која гласи:

„Домовите за живеење на корисниците на пензија изградени со неповратни средства на Фондот, работат како самостојни работни организации — установи, или како самостојни организации на здружениот труд во состав на основачот.

Основите на организацијата, управувањето и работењето на домовите за живеење на пензионерите од претходниот став се утврдуваат со посебна одлука“.

II

Точката V се менува и гласи:

„Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување именува комисија за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија од подрачјето на соодветната општина (во натамошниот текст: комисија).

Комисијата се состои од девет члена и исто толку заменици.

Во состав на комисијата влегуваат претставници на здружението на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот, здружението на трудовите инвалиди, одборот на Сојузот на борците од Народноослободителната војна и од Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување од подрачјето на општината, а може да влезе и претставник на собранието на општината.

Во општините каде не постојат здруженија на трудовите инвалиди, во состав на комисијата влегуваат само претставници од здружението на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот.

Комисијата избира свој претседател кој ги свикнува и раководи со седниците на комисијата и ги потпишува актите што ги донесува комисијата.

Комисијата одлучува полноважно за употребата на средствата на Фондот само кога се присутни најмалку две третини од вкупниот број на членови, а своите одлуки ги донесува со мнозинство од вкупниот број на членовите на комисијата.

III

Формирањето на новите комисии според оваа одлука ќе се изврши најдоцна до 31 октомври 1971 година.

До формирањето на новите комисии продолжуваат со работа досегашните комисии за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија.

Донесените правилници за определувањето на условите, постапката и начинот на ползувањето на кредитите за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија ќе се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 октомври 1971 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2821/1
19 октомври 1971 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Мара Минанова, с. р.

224.

Врз основа на членот 22 став 2 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 15/71) и член 1 и 8 од Основниот закон за насочување и издвојување на средствата за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/70), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје, на седницата одржана на 19 октомври 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

I

Домот за живеење на пензионери (во натамошниот текст: дом) го основа организацијата односно органот на кого му се одобрени неповратни средства од Фондот за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија за изградба на таков дом.

Домот се основа како самостојна и самоуправна работна организација — установа од посебен општествен интерес во смисла на Основниот закон за установите, за сместување, исхрана и обезбедување на други услови за живот на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија.

Домот со капацитет на сместување до 15 корисници може да биде основан и како самостојна организација на здружениот труд во состав на основачот.

II

Средства и услови за основање и почеток на работата на домот обезбедува основачот.

III

Во домот можат да бидат сместени и да живеат трајно само корисници на старосна, инвалидска и семејна пензија, кои ги исполнуваат и останатите услови пропишани со општите акти на домот.

За своето сместување и исхрана во домот корисниците плаќаат определен паричен надоместок.

IV

Средствата на домот, без оглед на начинот и основата по која се остварени, се во општествена сопственост. Како средства на домот се смета и вредноста на градежниот објект односно на делот од градежниот објект во кој е сместен домот.

Работејќи како самостојна работна организација домот остварува средства за својата работа од надоместоците што ќе ги оствари со вршењето на својата дејност односно услугите.

V

Височината на надоместокот за сместување, исхрана и вршење на други услуги на корисниците на домот се определува со тарифата (ценовникот) што ја донесува управата на домот.

При определувањето височината на надоместокот од претходниот став ќе се применуваат соодветните прописи.

Векот на траењето на градежните објекти на домот за определување на амортизацијата како елемент на цената на услугите, може да се определи најдолго 60 години, зависно од видот и квалитетот на градбата.

VI

Домот го утврдува и распределува својот доход во смисла на соодветните прописи и своите општи акти.

Во вкупниот приход на домот влегуваат надоместокот за живеење во домот што го уплатуваат корисниците, приходите остварени по друга основа, како и помоштите на други органи и организации доделени за издржување на домот.

VII

Управувањето со домот се уредува со статутот и другите општи акти на домот.

Во управувањето на домот учествуваат и избрани претставници на заедницата на корисниците на домот (пензионери), како и на општинското здружение на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот, на општинското здружение на трудовите инвалиди и на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување, а можат да учествуваат и претставници на собранието на општината, како претставници на општествената заедница.

Начинот и постапката за одлучување во работите од посебен општествен интерес во кои учествуваат претставниците на општествената заедница се уредуваат со статутот на домот во согласност со законот.

VIII

Управувањето со домот што е формиран како самостојна организација на здружениот труд во состав на основачот се уредува со статутот односно соодветниот општ акт на основачот во согласност со законот.

Во управувањето со домот од претходниот став учествуваат на соодветен начин претставници на заедницата на корисниците на домот (пензионери), како и претставници на општинското здружение на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот, на општинското здружение на трудовите инвалиди и на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување, а можат да учествуваат и претставници на собранието на општествената заедница.

IX

Финансиското работење на домот се врши во смисла на соодветните прописи и општите акти на домот.

Домот ја регистрира својата дејност.

X

Имотно-правните и други односи помеѓу основачот и домот се уредуваат при основањето на домот.

За домовите што се веќе основани уредувањето на односите помеѓу домот и основачот ќе се врши најдоцна до 31 декември 1971 година.

Основачот нема право да ги ползува просториите на домот за свои потреби без плаќање на соодветен надоместок.

Просториите наменети за потребите на домот не можат да се преиначуваат за други потреби.

Средствата и приходите и расходите на домот што е формиран како самостојна организација на здружениот труд во состав на основачот се водат посебно и служат само за задоволување на потребите на домот.

XI

Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје се грижи за спроведувањето на оваа одлука и дава појасненија за нејзината примена.

XII

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2822/1
19 октомври 1971 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Мара Минанова, с. р.

225.

Врз основа на член 107 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65, 14/65, 1/67, 23/67 и 56/69), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на седницата одржана на 19 октомври 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОГ И И НВАЛИДНИТЕ ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО

I

На инвалидите на трудот од членот 107 став 2 од Основниот закон за инвалидското осигурување, на кои не им е обезбедено бесплатно сместување и исхрана за времето додека се врши рехабилитацијата во друго место (надвор од местото, на постојаното живеење), а користењето на рехабилитацијата не може да се обезбеди со постојан превоз од местото на живеењето до местото каде што се врши рехабилитацијата, им припаѓа паушален надоместок определен според оваа одлука.

II

Паушалниот надоместок во случаите од точката I на оваа одлука изнесува 350 динари месечно.

III

Паушален надоместок според оваа одлука припаѓа и на дете-инвалид на осигуреник, кое се наоѓа на професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето.

IV

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот за времето додека се врши професионална рехабилитација по прописите за инвалидското осигурување („Службен весник на СР Македонија“ бр. 23/65 и 30/65).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 1971 година.

Бр. 01-2820/1
19 октомври 1971 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Мара Минанова, с. р.

Службени објави

Врз основа на чл. 3 и 18 ст. 2 од Законот за јавното обвинителство (Службен лист бр. 7/65) а во врска со чл. 2 ст. 1 т. 5 од Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Републичкиот јавен обвинител на Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

I СЕ ОСНИВА Општинско јавно обвинителство за подрачјето на Општинскиот суд Радовиш, со седиште во Радовиш.

II. Општинското јавно обвинителство ќе отпочне со работа на 1 ноември 1971 година.

III. Ова решение да се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

А бр. 226/71
4-X-1971 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ,
Доганџиски Боро, с. р

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителката Весова Вена, од Скопје, ул. „854“ бр. 2, населба „Маџари“, против тужениот Весов Јане, порано од село Крошодари, Леринско, Егејска Македонија, сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се поканува тужениот Весов Јане, во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави точната адреса. Во противно ќе му биде одреден старател за посебен случај, кој ќе го застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 716/71. (83)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Зоре Војдиновски, од Охрид, ул. „29-ти ноември“ бр. 56, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Магдалена Војдиновска, родена Ристевска, од село Рамне, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да си одреди застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 188/71 (80)

Љиљана Ивановска, од Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 137, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Методија Ивановски, од Битола, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Методија е во неизвесност, со непознато место на живеење, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 636/71. (81)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Петровиќ Слободанка од Струмица, поднела до овој суд тужба за развод на брак против Петровиќ Бранко, од Струмица, а сега со непозната адреса.

Како адресата и местото на живеење на тужениот се непознати, истиот се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ја одредува за застапник Бочварска Ружа, приправник во Општинскиот суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 249/70 (82)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојната Поцеста Исен Шазије, домаќинка од град Дебар, која умрела на 17 октомври 1970 година, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во град Дебар. Појавениот наследник Есма Врлаку, која се наоѓа вон територијата на СФРЈ, со непозната адреса, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас да се јави лично пред судот за давање на наследничка изјава или таква да му испрати на судот. Во противно оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 1171 од 5.X.1971 година. (84)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1057, страна 1281, книга V е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување на моторни возила, градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока „Трго — Вардар“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе во село Маџари, Скопско. Предмет на работењето на бифето е да врши продажба (крчмење), на мало, на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, воши продажба (за мезе) на сите видови прехранбени артикли,

продажба на производи изготвени на скара, врши услуги со сите производи за присутните потрошувачи во локалот како и продажба на сите видови конзервирани производи.

Бифето е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување на моторни возила, градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока „Трго Вардар“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 20.II.1970 година.

Раководител на бифето е Мурат Абди.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 591/70 од 15.IV.1971 година. (790)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 347, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско задружен комбинат „Аграр“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Пролавница за месо во Скопје, ул. „890“ бр. 143. Предмет на работењето на пролавницата е продажба на месо.

Пролавницата е основана од задружниот совет на Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 5.III.1970 година.

Раководител на продавницата е Зафировски Антоние.

Пролавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 434/70 од 7.IV.1971 година. (794)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 347, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско задружен комбинат „Аграр“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Долно Количани, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални производи — само во оригинална опаковка.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделско задружниот комбинат „Аграр“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3736 од 4.X.1969 година од одржаната седница на 30.VIII.1969 година.

Раководител на продавницата е Азизи Реуф.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 435/70 од 8.IV.1971 година. (795)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 347, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Глумо, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки — само во оригинална опаковка.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделско-задружниот комбинат „Аграр“ — Скопје, со одлуката бр. 02-1442/2 од 23.IV.1969 година од одржаната седница на 15.IV.1969 година.

Раководител на продавницата е Томашевски Боро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 436/70 од 8.IV.1971 година. (796)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 644, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско задружен комбинат „Аграр“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Петровец, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделско задружниот комбинат „Аграр“ — Скопје, со одлуката бр. 02-3451 од 18.IX.1969 година, од одржаната седница на 17.IX.1969 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиевски Славе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 437/70 од 8.IV.1971 година. (797)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1261, страна 644, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Самопослужна продавница во Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 29. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални, прехранбени, индустриски, земјоделски и други стоки за широка потрошувачка.

Самопослужната продавница е основана од задружниот совет на Земјоделскиот задружен комбинат „Аграр“ — Скопје, со одлуката бр. 03-1910/3 од 31.V.1969 година од одржаната седница на 31.V.1969 година.

Раководител на самопослужната продавница е Ѓорѓиевски Алексо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 438/70 од 7.IV.1971 година. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Деловна единица за малопродажба — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 4, ул. „250“ бр. 43 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката бр. 03-365 од 15.VII.1969 година, од одржаната седница на 11.VI.1969 година.

Раководител на продавницата е Дојчиновски Славе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 482/70 од 14.IV.1971 година. (799)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Деловна единица за малопродажба — Продавница број 17 во Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 60. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 20.II.1969 година.

Раководител на продавницата е Благоја Алексовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 484/70 од 14.IV.1971 година. (800)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 590, книга IV е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Деловна единица за малопродажба — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Самопослужна продавница во Скопје, ул. „980“ бб. Предмет на работењето на продавницата е да ја обавува дејноста регистрирана со решението Фи бр. 177/62 од 19.III.1962 година, на Комбинатот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 8.X.1969 година.

Раководител на продавницата е Мангаровски Душко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 485/70 од 14.IV.1971 година. (801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Деловна единица за малопродажба — Продавница бр. 19, во Скопје, населба Драчево — пазар б.б. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката бр. 02-164 од 19.III.1970 година од одржаната седница на 2.X.1969 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Дешлиев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 486/70 од 14.IV.1971 година. (802)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Деловна единица за малопродажба — Магазин во Скопје, ул. „670“ — Острово. Предмет на работењето на магазинот е продажба на прехранбени артикли.

Магазинот е основан од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 20.II.1970 година.

Раководител на магазинот е Дракуловски Иљо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 488/70 од 14. VI. 1971 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 588, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Организација на здужен труд без својство на правно лице — продавница број 23, ул. „А“, населба „Козле“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана со соединување на Организационата единица „Кланица и ладилник“ — Скопје кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со решението Фи. бр. 65/71 од 28.I.1971 година.

Раководител на продавницата е Дељанков Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 125/70, од 6.IV.1971 година. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско — прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — импорт експорт — Продавница број 32, ул. „пазар аеродром“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани стоки, прехранбени артикли и пијалози, на мало.

Продавницата е основана со присоединувањето на Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со решението Фи. бр. 381/69 од 30.VI.1969 година.

Раководители на продавницата се Ване Натев и Силјановска Цвета

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 414/69 од 12.IV.1971 година. (805)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско

Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ — експорт импорт — Продавница број 29 во село Сингелик. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук, млеко и млечни производи и други прехранбени артикли.

Продавницата е основана со соединување на Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со решението на овој суд Фи. бр. 381/69 од 30.VI.1969 година.

Раководители на продавницата е Костенцов Јован и Вагалевиќ Љубен.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415/69 од 9.IV.1971 година. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација „Банат“ експорт импорт — Продавница број 28, ул. Бит-пазар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје, зеленчук, млеко и млечни производи и други прехранбени артикли.

Продавницата е основана со соединување на Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со решението на овој суд, Фи. бр. 381/69 од 30.IV.1969 година.

Раководители на продавницата се Адами Заим и Ебиб Халиса.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 416/69 од 9.IV.1971 година. (807)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација — „Банат“ — експорт импорт — Продавница број 27 во Скопје, ул. „Пазар аеродром“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на овошје и зеленчук.

Продавницата е основана со пресоединувањето на Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје кон ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со решението Фи. бр. 381/69 од 30.VI.1969 година.

Раководители на продавницата се Антонијевиќ Душан и Митревски Глигор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 417/69 од 12.IV.1971 година. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 589, книга VI е запишан под фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Скоп-

ско Поле“ — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско прехранбени производи — Скопје, Самостојна организација „Банат“ импорт-експорт Сектор градежи „Острово“ — Скопје. Предмет на работењето на секторот градежи е продажба на градежни и огревни материјали.

Секторот градежи е основан од работничкиот совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, со одлуката бр. 01-2747 од 9.VI.1969 година, од одржаната седница на 20.V.1969 година.

Раководител на секторот градежи е Чуловски Атанас.

Секторот градежи „Острово“ — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 644/69 од 12.IV.1971 година. (809)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 275, страна 393, книга II е запишан под фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт“ — Тетово — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице — Погон за сервис и ремонт — Тетово, со самостојната пресметка и сопствена жиро-сметка, ул. „Илинденска“. Предмет на работењето на погонот е сервис, ремонт и поправки на сите видови моторни возила, земјоделски и градежни машини, алати и опрема како и обавување на браварска дејност, која ќе ја врши во просториите на матичното претпријатие.

В.д. управник на погонот е Симовски Ѓорѓи. Погонот е основан од Претпријатието за промет, сервис и ремонт на големо и мало „Агроремонт“ — Тетово, со одлуката бр. 01-480/2 од 19.II.1971 година на работничкиот совет.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Симовски Ѓорѓи, в.д. управник, Дабеvски Војко и Наумовски Миле, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 239 од 19.IV.1971 година. (810)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 381, книга II е запишана под фирма: Земјоделско индустриски комбинат — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Кумановска“ бр. 49. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбено-колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлуката бр. 02-3610 од 12. XI 1969 година од одржаната седница на 12. XI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Трпевски Ратко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 311/70 од 2. IV. 1971 година. (811)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 290, страна 389, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Складиште за индустриски

и прехранбени производи во Тетово, ул. „Беличица“. Предмет на работењето на складиштето е продажба на индустриски и прехранбени производи, на големо и мало.

Складиштето е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Јелак“ — Тетово, со одлуката бр. 02-535 од 22. V. 1969 година, од одржаната седница на 28. IV. 1969 година.

Раководител на складиштето е Дојчиновски Методија.

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477/69 од 6. IV. 1971 година. (812)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишан под фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Сервис за прање и подмачкување на моторни возила — Скопје, ул. „Илинденска“ бб. Предмет на работењето на сервисот е миене и подмачкување на моторни возила.

Сервисот е основан од Трговското претпријатие „Сеча“ — Скопје, со одлуката бр. 2188/1 од 7. X. 1970 година на работничкиот совет.

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 818/70 од 13. IV. 1971 година. (868)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 658, книга VI е запишана под фирма: Трговско земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд за купопродажба на големо и мало, без својство на правно лице, со посебна жиро-сметка — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, Бутел II. Предмет на работењето на самостојната организација е купопродажба, на големо и мало, на сите стоки за кои е регистрирано матичното претпријатие во просториите на кое ќе ја обавува дејноста.

Раководител на самостојната организација е Кушевски Велко

Самостојната организација е основана од Трговското земјоделско претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, со одлуката бр. 491 од 3. II. 1971 година на работничкиот совет.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Кушевски Велко, раководител, и Анчевски Мирко, советник во матичното претпријатие, согласно со горенаведената одлука, а во границите на своето овластување.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 190 од 21. IV. 1971 г. (869)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1441, страна 656, книга VI е запишана под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Бисер“ — Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 27. Предмет на работењето на задругата е вршење на молеро-фарбарска дејност — варосување и молување со земјани и др. бои; фарбање и лакирање на градежна столарија, на намештај од сите видови, на метални конструкции, индустриски и други производи.

В. д. управник на задругата е Илија Аврамовски.

Задругата е основана од задругарите — Аврамовски Илија, Трајчевски Никола, Тасевски Владо, Атанасовски Бошко, Илиевски Мице, Фидановски Михајло, Ивановски Борис, Кочковски Борис, Трпевски Љубе и Блажевски Ѓорѓи, согласно со записникот од основачкото собрание на 8. IV. 1971 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Аврамовски Илија, в. д. управник и Кочковски Борис, согласно со одлуката на задружниот совет од 8. IV. 1971 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 392 од 21. IV. 1971 г. (870)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 167, страна 237, книга II е запишана под фирма: Сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 4 „Шарена вода“, село Лакавица, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Сточарското стопанство „Напредок“ — Гостивар, со одлуката бр. 02-358 од 7. V. 1970 година, од одржаната седница на 7. V. 1970 година.

Раководител на продавницата е Асани Арифа Асан.

Продавницата број 4 „Шарена вода“ во село Лакавица, Гостиварско ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 538/70 од 19. IV. 1971 година. (898)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 660, страна 93, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи и волна „Стококооп“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 56. Предмет на работењето на продавницата е продажба на кондури, гумени производи, преработени кожи и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Стококооп“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 2. IX. 1969 година.

Раководител на продавницата е Беба Хамди.

Продавницата во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1061/69 од 27. IV. 1971 година. (899)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 316 страна 1045, книга II е запишана под фирма: „Дојранско Езеро“ — задружно претпријатие за лов и преработка на риби — Нови Дојран — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Куманово, ул. „Маршал Тито“ бр. 13. Предмет на работењето на продавницата е продажба на риби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Дојранско Езеро“ — задружно претпријатие за лов и преработка на риби — Нови Дојран, со одлуката бр. 02-2189/69, од одржаната седница на 20. X. 1969 година.

Раководител на продавницата е Макасчиев К. Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468/70 од 27. IV. 1971 година. (900)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 612, страна 509, книга II е запишана под фирма: Претпријатие за производство на детска конфекција „Наше дете“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Каваларци, ул. „Ѓуро Ѓаковик“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е продажба на детска конфекција за деца од нула до 16 годишна возраст.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Наше дете“ — Скопје со одлуката од одржаната седница на 30. V. 1969 година.

Раководител на продавницата е Мирковска Томе Славјанка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 803/69 од 19. IV. 1971 година. (901)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, страна 841, книга IV е запишана под фирма: „Електромачедонија“ — Скопје — Погон Охрид — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво — Скопје, Градски сид, кула бр. 8. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за изведба на електроенергетски објекти во рамките на дејноста на погонот; набавка на секаков вид материјали за обавување на производството на погонот во рамките на својата дејност.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Електро-Македонија“ — Скопје — Погон Охрид, со одлуката бр. 02-1816/1 од 3. II. 1969 година, од одржаната седница на 3. II. 1969 година.

Раководител на претставништвото е Шекутков Димитрије.

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Шекутков Димитрије, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 530/69 од 26. IV. 1971 година. (909)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1443, страна 668, книга VI е запишано следното: Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп — Организација на здружен труд — без својство на правно лице, со посебна жиросметка — Претставништво во Скопје, ул. „801“ бр. 66. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купо-продажба на стока во име и за сметка на комбинатот.

Претставништвото е основано од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп, со одлуката бр. 02-276 од 12. III. 1971 година на работничкиот совет.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Вељановски Димче, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 378 од 4. V. 1971 година. (910)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1444, страна 670, книга VI е запишана под

фирма: Градежно-занајтска услужна задруга „Преспa“ — Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бб, барака 7 — Бутел II. Предмет на работењето на задругата е вршење на сидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од членовите на задругата и тоа: Камшиковски Илија, Алексовски Атанас, Поповски Љубомир, Гепаровски Боро, Сеев Гоце, Спасовски Фидан, Атанасовски Јанко, Томовски Страхил, Бојовиќ Арсение, Иванов Асен, Павловски Арсо, Алексовски Блаже и Ставревски Ристо, со одлуката на основачкото собрание од 22. IV. 1971 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Камшиковски манде Илија, в. д. директор, согласно со одлуката на работната заедница од 25. IV. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 400 од 4. V. 1971 година. (911)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 30, страна 30/1, книга III е запишана под фирма: Производно услужно претпријатие „Тапетар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 41. Предмет на работењето на продавницата е продажба на секаков вид намештај, каучи, јоргани и душеци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на производното услужно претпријатие „Тапетар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 910 од 1. VI. 1967 година, од одржаната седница на 1. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Душанка Николова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1122/69 од 13. IV. 1971 година. (912)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 314, страна 405, книга II е запишана под фирма: Производно-трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште Тетово, ул. „Радован Цоник“ бр. 15. Предмет на работењето на стовариштето е:

а) продажба на сите видови шеќерни производи: бонбони, локум, алва и друго;

б) промет со трговска и колонијална стока, млеко, млечни производи, тестени производи, сувомесни и конзервирани производи, риба, јајца, чоколада, вафел производи, гума за жвакање, кафе, какао, алкохолни пијалоци, пиво, цигари, кибрит, поштенски марки, канцелариски и школски прибор, хартија, коверги, мастила, козметички и парфимериски производи, прибор за бричење, зачини и др. колонијална стока;

в) овошје, зеленчук и друго јужно овошје.

Раководител на стовариштето е Симоновски Борис Илија.

Стовариштето е основано од Производното трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип, со одлуката бр. 637 од 28. VII. 1970 година на работничкиот совет.

Стовариштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Симоновски Илија, раководител и Сулејмани Сулејман, зам. раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 813/70 од 5. V. 1971 година. (913)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 257, книга III е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес — Организација на здру-

жен труд без својство на правно лице — Продавница „Деликатес интернационал“ — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени производи и предмети за секојдневни потреби.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, со одлуката бр. 173 од 25. VII. 1970 година, од одржаната седница на 25. VI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Атанасов Александар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 643/70 од 4. V. 1971 година. (914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 257, книга III, е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница „Деликатес експрес“ — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со деликатесни стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, со одлуката бр. 227 од 14. III. 1969 година, од одржаната седница на 13. III. 1969 година.

Раководител на продавницата е Дончева Марија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 644/70 од 4. V. 1971 г. (915)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 574, страна 650, книга VI е запишана под фирма: „Искра“ — трговско претпријатие на мало — Драчево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во населбата „Драчево“, ул. „8“ бб (самопослуга). Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијални, индустриски, земјоделски и сточарски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Искра“ — трговско претпријатие на мало — Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 година, од одржаната седница на 22. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Борис Трајковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 414/70 од 8. IV. 1971 година. (953)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 574, страна 651, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало „Искра“ — Драчево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „1“ населба Драчево. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијални, индустриски, земјоделски и сточарски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на мало „Искра“ — Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 година, од одржаната седница на 22. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Владо Младеновски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415/70 од 8. IV. 1971 година. (954)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 574, страна 650, книга VI е запишана под фирма: „Искра“ — трговско претпријатие на мало — Драчево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница за електроуреди и железарија во населбата Драчево — пазарче, ул. „2“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на електроуреди и железарија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на мало „Искра“ — Драчево, со одлуката бр. 467 од 29. IV. 1970 година, од одржаната седница на 22. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Момир Јовановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 428/70 од 8. IV. 1971 година. (955)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Слаткарница „Карпош“ во Скопје, ул. „763“ бр. 5. Предмет на работењето на слаткарницата е продажба на разни слатки и безалкохолни пијалоци.

Слаткарницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ со одлуката бр. 02-2011 од 5. IX. 1970 година, од одржаната седница на 6. III. 1969 година.

Раководител на слаткарницата е Митревски Здравко.

Слаткарницата „Карпош“ во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 726/70 од 10. V. 1971 година. (956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 626, книга VI е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Ресторан „Конаци“ во село Горно Нерези, Скопско. Предмет на работењето на ресторанот е вршење на угостителски услуги а во рамките на одобрената дејност за работа на претпријатието.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-2011 од 5. IX. 1970 година, од одржаната седница на 6. III. 1969 година.

Раководител на ресторанот е Кузмановски Лазар.

Ресторанот во село Горно Нерези ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 727/70 од 10. V. 1971 година. (957)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишана под фирма: Производно претпријатие „Билјана“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје број 35, са кеј „13 Ноември“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на безалкохолни пијалоци во оригинално пакување.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Производното претпријатие „Билјана“ — Скопје, со одлуката бр. 1054 од 4. VI. 1970 година од одржаната седница на 5. II. 1970 година.

Раководител на продавницата е Лука Никаљевиќ.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 472/70 од 13. IV. 1971 година. (978)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1057, страна 1281, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување на моторни возила, градежен материјал, земјоделски производи и индустриска стока „Трго Вардар“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Киоск — продавница во просториите на кино „Вардар“ — Скопје. Предмет на работењето на киоск-продавницата е продажба на чоколада, бонбони, вафли и безалкохолни пијалоци, во оригинално пакување.

Киоск-продавницата е основана од Трговското претпријатие „Трго Вардар“ — Скопје, со одлуката на советот на работната заедница.

Раководител на киоск-продавницата е Нацева Трајанка.

Киоск-продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 588/70 од 15. IV. 1971 година. (988)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат број 3, под назив: „Одделение за приходи на Собранието на општина Тетово“, се огласува за неважен. (3678)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Вајруш Љатиџа Муртезовски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 58, Куманово. (3633)

Шумски чук со ознака ШС — 30, сопственост на Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје. (3654)

Молба за потрошувачки кредит со меница заведена под дел. бр. 114/561 од 27. IX. 1971 год. за подигање роба од „Југодрво“ — Београд — Претставништво — Скопје, на име Симеон Стоименовски, Скопје. (3673)

Молба за потрошувачки кредит заведена под дел. бр. 114/584 од 14. IX. 1971 год. за подигање роба од Трговското претпријатие „Црн Бор“ — Прилеп — Продавница во Скопје на име Симеон Стоименовски, Скопје. (3674)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Верица Т. Трајковска, ул. „Бл. Стевковски“ бр. 14а, Куманово. (3676)

Пасош издаден од ОВР — Кочани на име Методи Николов, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 16, Кочани. (3677)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 18566, издадена од ЗСО — Тетово на име Атиша Илази, с. Желино, Тетово. (1574)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џемаљи Исмаиљи, с. Џепчиште, Тетово. (1576)

Земјоделска здравствена легитимација на име Таџедин Исмаиљи, с. Џепчиште, Тетово. (1577)

Здравствена легитимација на име Вебије Абдули, ул. „Џетинска“ бр. 21, Тетово. (1578)

Свидетелство од VIII одделение на име Алајдин Емурлаи, ул. „Г. Стојчески“ бр. 64, Тетово. (1579)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Алекса Станкоски, ул. „11 октомври“ бр. 121, Прилеп. (1580)

Свидетелство бр. 54/2, за завршено VIII одделение издадено од Основното училиште во с. Ракле — Прилеп, на име Методија Стеваноски, с. Ракле, Прилеп. (1581)

Свидетелство бр. 06-265 за завршено I клас и свидетелство бр. 06-281/18, за завршен II клас, издадени од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Стојко Младеновски, Кр. Паланка. (1584)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Лазо Димитровски, с. Чашка, Т. Велес. (1585)

Свидетелство издадено од Основното училиште во с. Кукелица — Делчево на име Павле Ефремов Ангеловски, с. Селник, Делчево. (1587)

Работна книшка на име Тоне Илија Бојчевски, Битола. (1588)

Свидетелства за I и II година издадени од Средно дописното училиште — Прилеп, на име Михаил Карески, ул. „Никола Карев“ бр. 39, Крушево. (1589)

Свидетелство бр. 06-265/26 за завршен I клас издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка, на име Рајна Стоевска, с. Подржикоњ, Кр. Паланка. (1590)

Здравствена легитимација на име Атиџе Асани, с. Боговиње, Тетово. (1591)

Здравствена легитимација на име Априје Асани, с. Боговиње, Тетово. (1592)

Здравствена легитимација на име Џемал Асани, с. Боговиње, Тетово. (1593)

Здравствена легитимација на име Лазим Асани, с. Боговиње, Тетово. (1594)

Здравствена легитимација на име Маир А. Асани, с. Боговиње, Тетово. (1596)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Несет Камбери, с. Стоимница, Тетово. (1597)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскалот“ — Прилеп на име Мирјана Филипоска, с. Долнени, Прилеп. (1598)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Жарко Спирковски, „Кеј 9 септември бр. 22а, Прилеп. (1599)

Уверение за завршени општи предмети за високо квалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет — Гостивар, на име Музафеџ Аручи, ф-ка „Силика“, — Гостивар. (1601)

Уверение за високо квалификуван работник издадено од Работничкиот универзитет во Гостивар, на име Имер Мустафи, Фабрика „Силика“ — Гостивар. (1602)

Уверение за завршени општи предмети за високо квалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет — Гостивар, на име Димитрије Софрониски, ф-ка „Силика“ — Гостивар. (1603)

Ученичка книшка за завршено I одделение, издадена од Осмолетката „Јосип Броз Тито“ — с. Бардовци, на име Бари Асановски, с. Злокуќани, Скопје. (1604)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Витомир Радичевиќ, Скопје. (1605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милева Коцева Скопје. (1606)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Бериња Скопје. (1607)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шукри Исеин, Скопје. (1608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Минивер Сулејманова, Скопје. (1609)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Шабан и Дудија Авдија, Скопје. (1611)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибрахим Муратаџиќ, Скопје. (1612)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бошко, Љуба, Милица, Лилјана и Момир Стратевски, Скопје. (1613)

Свидетелство за квалификуван работник возач, издадено од Градско собрание — Скопје, на име Душко Челиковски, Скопје. (1614)

Индекс бр. 12896, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Џоце Петревски, Скопје. (1615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томислав Илиевски, Скопје (1616)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димче Марковски Скопје. (1617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боне Ристовски, Скопје. (1618)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Дејка и Горан Васевски, Скопје. (1619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Стефанова, Скопје. (1620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојко Балшичевски, Скопје. (1621)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје, на име Невена Наумовска, Скопје. (1622)

Свидетелство за завршен дактилографски курс, издадено од Училиштето за дактилографи и стенодактилографи — Скопје, на име Невена Наумовска Скопје. (1623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Румена Василевска, Скопје. (1624)

Свидетелство за завршен I 2 клас издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје, на име Светлана Митровска, Г. Петров. (1625)

Свидетелство за завршено II клас, издадено од Гимназијата, К. Рацин“ — Г. Петров, на име Драгица Јанчевска, Скопје. (1626)

Уверение за полу квалификуван работник — ѕидар, издадено од Вирото за труд — Скопје, на име Зејнула Мазлами, Скопје. (1627)

Индекс бр. 12734, издаден од Економскиот факултет во Скопје, на име Садета Арифова, Скопје. (1628)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мице Ничев, Скопје (1629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Дедова, Скопје. (1630)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фикрета Ибраими, Скопје. (1631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислав Трајковски, Скопје (1632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Костовски, Скопје. (1633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иљо Маловски, Скопје. (1634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубе Живковски, Скопје. (1635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ајаз Скендери, Скопје. (1636)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски — Капош“ — с. Ранковци, на име Торка Атанасовска, с. Гиновци, Кр. Паланка. (1637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослава Марковска Скопје. (1638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Ордева, Скопје. (1639)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Тодор Јелев“ — с. Чашка на име Трајан Давчевски ул. „1120“бр. 5, Скопје. (1640)

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 44 точка 10 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места и тоа:

- Еден вонреден професор по предметот физиологија
- Еден вонреден професор по предметот оториноларингологија
- Еден наставник (во сите звања) по предметот претклиничка протетика
- Два хонорарни доцента по предметот гинекологија и акушерство
- Еден универзитетски предавач по предметот детска стоматологија
- Еден универзитетски предавач по предметот дентална хирургија
- Еден универзитетски предавач по предметот ортопедија на заби и вилици.
- Еден асистент по предметот претклиничка протетика
- Еден асистент по предметот судска медицина и криминалистика
- Два асистента по предметот физиологија
- Четири асистента по предметот клиничка протетика
- Еден асистент по предметот гинекологија и акушерство

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени за избор на наставници и соработници согласно со членовите 130, 131 и 135 од Законот за високото школство на СРМ.

Молбите таксирани со еден динар таксена марка, биографија и примерок од стручните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Медицински Факултет Скопје

Конкурсната комисија при Градежно занаетчиско услужната задруга „Преспа“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за избор на директор на задругата

Кандидатот покрај општите услови предвидени со позитивните прописи треба да ги исполнува и следните посебни услови:

ССС — градежна насока со над 15 години работна практика од кои 5 години на раководно место.

Кандидатот покрај пријавата мора да поднесе и докази дека ги исполнува условите барани по конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земат предвид.

Личниот доход според правилникот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување — Охрид, врз основа на членот 19 од Правилникот за работни односи,

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места
1. Во КЗСО — Охрид еден референт за Инвалидско осигурување.

Услови:

Покрај општите услови за примање на работници на работа, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено Правен факултет и најмалку три (3) години работно искуство.

— Молбите таксирани со 1,00 нов динар, таксена марка и други потребни документи се поднесуваат во КЗСО — Охрид, најдоцна во рок од 15 дена по објавување на конкурсот.

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат и следните документи и тоа: извод од матичната книга на родени; диплома за завршен Правен факултет; доказ за работно искуство; лекарско уверение; уверение дека не е под истрага.

Молбите без потребните документи — некомплетни, нема да се земаат предвид при решавање. Личниот доход ќе се определува според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на заводот.

СОДРЖИНА

- | | | |
|------|--|-----|
| 219. | Закон за учеството на Социјалистичка Република Македонија во Финансирањето изградбата на делницата на автопатот „Братство и Единство“ Башино село — Бабуна — — — — — | 601 |
| 220. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 30/71 од 7 октомври 1971 година — — — — — | 601 |
| 221. | Одлука за начинот на изјаснувањето на осигурениците за формирање заедници на здравственото осигурување на работниците, односно заедници на здравственото осигурување на земјоделците и за составот и начинот на избирањето на првите собранија на заедниците — — — — — | 602 |
| 222. | Одлука за дополнително усогласување на пензиите според членот 102 од Основниот закон за пензиското осигурување — — — — — | 605 |
| 223. | Одлука за измени и дополненија на Одлуката за користење на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија — — — — — | 605 |
| 224. | Одлука за основите на организацијата, управувањето и работењето на домовите за живеење на пензионерите — — — — — | 606 |
| 225. | Одлука за височината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и инвалидните деца на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето — — — — — | 607 |
| | Решение за основање Општинско јавно обвинителство за подрачјето на Општинскиот суд Радовиш, со седиште во Радовиш — — — — — | 607 |